



СЛУЖБЕНИ ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИ

1830

Služboni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
feb 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 17 април 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 29

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 280 динари. – Аконтација на претплатата за 1987 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

377.

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 15 април 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Надоместот на личниот доход на делегатите што надомест на личниот доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 33,1%.

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1987 година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа одлука имаат и делегатите и функционерите што остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67, 34/77 и 55/84).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-54/87-013

15 април 1987 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емин Добарциќ, с. р.

378.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 15 април 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ се утврдува во износ од 80.507 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1987 година, а ќе се изврши врз товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Основицата од точка 1 ќе се примени и за утврдување на личниот доход на раководните работници во

службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-54/87-013

15 април 1987 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емин Добарциќ, с. р.

379.

Врз основа на член 25 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 17/77, 62/79, 13/83 и 12/85) и на член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница од 15 април 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОДМОР

1. На делегатите во Собранието на СФРЈ што надомест на личниот доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ им припаѓа надомест за користење на годишен одмор за 1987 година во износ од 50.000 динари.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77, 34/77 и 55/84) и на раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ кои ги поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

3. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа на товар на наменските средства на органот кај кој функционерот го остварува личниот доход, односно надоместот на личниот доход во постојан месечен износ.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 131-2/87-013

15 април 1987 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емин Добарциќ, с. р.

380.

Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 15 април 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86 и 54/86) во точка 1 износот „50.000” се заменува со износот „70.000” динари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 114-25/87-013
15 април 1987 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емин Добариќ, с. р.

381.

Врз основа на член 36 став 3, член 37 став 2 и член 56 став 1, во врска со член 9 став 9 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 1

Самоуправните организации и заедници, месните заедници, општините, градските заедници и регионалните заедници, републиките и автономните покраини и федерацијата, што се носители на планирањето на средствата за развој на општонародната одбрана (во натамошниот текст: носители на планирањето, водат книговодство за средствата за развој на општонародната одбрана по системот на единствени сметки пропишани со Контниот план за средствата за развој на општонародната одбрана, што е отпечатен кон оваа одредба и е нејзин составен дел.

Член 2

Средствата, изворите на средства, промените на средствата и на изворите на средствата, приходите и расходите и распоредот на приходите, носителите на планирањето ги искажуваат на соодветните синтетички сметки (трицифрени конта), пропишани во Контниот план за средствата за развој на општонародната одбрана од член 1 на оваа уредба.

Член 3

Синтетичките сметки од член 2 на оваа уредба носителите на планирањето ги расчленуваат на аналитички сметки (аналитичкиот контен план) спрема своите потреби.

Член 4

Состојбата на средствата и изворите на средства носителите на планирањето ги искажуваат на образецот Биланс на состојбата на средствата за развој на општонародната одбрана на _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 5

Приходите и расходите и распоредот на приходите носителите на планирањето ги искажуваат на образецот Приходи и расходи на средствата за развој на општонародната одбрана во текот на годината – Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 6

Приходите и расходите за периодот јануари–јуни (периодичната пресметка) носителите на планирањето ги искажуваат на образецот Приходи и расходи на средствата за развој на општонародната одбрана во текот на годината – Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до _____ 19____ година.

Член 7

По-исклучок од одредбата на член 6 од оваа уредба, носителите на планирањето во текот на 1987 година ќе состават периодична пресметка за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 година и на образецот: Биланс на состојбата на средствата за развој на општонародната одбрана.

Член 8

Утврдувањето на состојбата на средствата и изворите на средства и утврдувањето на приходите и расходите за деловната година (завршната сметка) носителите на планирањето ги искажуваат на образецот Биланс на состојбата на средствата за развој на општонародната одбрана на _____ 19____ година и Приходи и расходи на средствата за развој на општонародната одбрана во текот на годината – Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до _____ 19____ година.

Член 9

Обрасците од чл. 4 и 5 на оваа уредба Службата на општественото книговодство на Југославија ќе ги приспособи за механиографска обработка.

Член 10

Книговодството за средствата за развој на општонародната одбрана по оваа уредба се води од 1 јануари 1987 година.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 90
2 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевик, с. р.

**КОНТЕН ПЛАН
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА**

КЛАСА 0 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА И ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

00 – ОБЈЕКТИ ВО УПОТРЕБА

- 000 – Објекти во употреба за територијалната одбрана
- 001 – Објекти во употреба за цивилната заштита
- 002 – Објекти во употреба за службата за набујување и известување
- 003 – Објекти во употреба за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
- 004 – Објекти во употреба за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна

- 005 - Објекти во употреба за одбранбени подготовки на населението
 - 006 - Објекти во употреба за подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
 - 007 - Објекти во употреба за подготовка на органите за внатрешни работи за работа во војна
 - 008 - Засолништа во употреба за засолнување на населението и материјалните блага
 - 009 - Складишта во употреба за сместување и чување на стоковни резерви
 - 01 - **ОПРЕМА, ВООРУЖУВАЊЕ И ДРУГИ ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА**
 - 010 - Опрема, вооружување и други технички средства за територијална одбрана
 - 011 - Опрема, вооружување и други технички средства за цивилната заштита
 - 012 - Опрема, вооружување и други технички средства за службата за набљудување и известување
 - 013 - Опрема, вооружување и други технички средства за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
 - 014 - Опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна
 - 015 - Опрема, вооружување и други технички средства за одбранбени подготовки на населението
 - 016 - Опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
 - 017 - Опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на органите за внатрешни работи за работа во војна
 - 018 - Опрема, вооружување и други технички средства на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага
 - 019 - Опрема, вооружување и други технички средства на складишта за сместување и чување на стоковни резерви
 - 02 - **СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА**
 - 020 - Ситен инвентар и амбалажа за територијалната одбрана
 - 021 - Ситен инвентар и амбалажа за цивилната заштита
 - 022 - Ситен инвентар и амбалажа за службата за набљудување и известување
 - 023 - Ситен инвентар и амбалажа за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
 - 024 - Ситен инвентар и амбалажа за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна
 - 025 - Ситен инвентар и амбалажа за одбранбени подготовки на населението
 - 026 - Ситен инвентар и амбалажа за подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
 - 027 - Ситен инвентар и амбалажа за подготовки на органите за внатрешни работи за работа во војна
 - 028 - Ситен инвентар и амбалажа на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага
 - 029 - Ситен инвентар и амбалажа на складишта за сместување и чување на стоковни резерви
 - 03 - **МАТЕРИЈАЛ, СУРОВИНИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**
 - 030 - Материјал и резервни делови за територијалната одбрана
 - 031 - Материјал и резервни делови за цивилната заштита
 - 032 - Материјал и резервни делови за службата за набљудување и известување
 - 033 - Материјал и резервни делови за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
 - 034 - Материјал, сировини и резервни делови за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна
 - 035 - Материјал и резервни делови за одбранбени подготовки на населението
 - 036 - Материјал и резервни делови за подготовка на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
 - 037 - Материјал и резервни делови за подготовки на органите за внатрешни работи за работа во војна
 - 038 - Материјал и резервни делови на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага
 - 039 - Материјал и резервни делови на складишта за сместување и чување на стоковни резерви
 - 04 - **СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**
 - 040 - Воени материјални резерви за територијалната одбрана
 - 049 - Стоковни резерви на основни прехранбени и индустриски производи за потребите во војна
 - 05 - **ОБЈЕКТИ ВО ПОДГОТОВКА**
 - 050 - Објекти во подготовка за територијалната одбрана
 - 051 - Објекти во подготовка за цивилната заштита
 - 052 - Објекти во подготовка за службата за набљудување и известување
 - 053 - Објекти во подготовка за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
 - 054 - Објекти во подготовка за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна
 - 055 - Објекти во подготовка за одбранбени подготовки на населението
 - 056 - Објекти во подготовка за подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
 - 057 - Објекти во подготовка за подготовки на органите за внатрешни работи за работа во војна
 - 058 - Засолништа во подготовка за засолнување на населението и материјалните блага
 - 059 - Складишта во подготовка за сместување и чување на стоковни резерви
 - 06 - **ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ**
 - 060 - Побарувања за здружени и вложени средства за развој на општонародната одбрана
- КЛАСА 1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА**
- 10 - **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**
 - 100 - Жиро-сметка
 - 101 - Благајна
 - 108 - Други парични средства
 - 11 - **ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ**
 - 110 - Чекови
 - 111 - Меници
 - 12 - **ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПРОДАЖБА**
 - 125 - Побарувања од купувачите
 - 13 - **ДРУГИ ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ**
 - 130 - Побарувања за аванси
 - 132 - Други побарувања од деловните односи
 - 15 - **КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ**
 - 156 - Побарувања за здружени и вложени средства за развој на општонародната одбрана

- 19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
- 198 - Други активни временски разграничувања

КЛАСА 2. ТЕКУШТИ ОБВРСКИ

- 21 - ОБВРСКИ ПО ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ПЛАЌАЊЕ
 - 210 - Обврски по чекови
 - 211 - Обврски по меници
- 22 - ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ
 - 220 - Добавувачи во Југославија
 - 222 - Добавувачи во странство
 - 224 - Обврски за нефактурирани стоки и услуги
- 23 - ДРУГИ ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ
 - 230 - Други обврски од деловните односи
- 29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
 - 298 - Други пасивни временски разграничувања

КЛАСА 4. РАСХОДИ

- 40 - УРЕДУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА ТЕРИТОРИЈАТА
 - 400 - Уредување и подготовка на територијата за територијалната одбрана
 - 401 - Уредување и подготовка на територијата за цивилната заштита
 - 402 - Уредување и подготовка на територијата за службата за набљудување и известување
 - 403 - Уредување и подготовка на територијата за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
 - 404 - Уредување и подготовка на територијата за подготвување на стопанството и општествените дејности за работа во војна
 - 405 - Уредување и подготовка на територијата за одбранбени подготовки на населението
 - 406 - Уредување и подготовка на територијата за подготвување на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
 - 407 - Уредување и подготовка на територијата за подготвување на органите за внатрешни работи за работа во војна
 - 408 - Уредување и подготовка на територијата за изградба, адаптација, опремање и одржување на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага
 - 409 - Уредување и подготовка на територијата за изградба на складишен простор за формирање и пополнување на воени резерви
- 41 - ОБУЧУВАЊЕ И ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА РАБОТА ВО ВОЈНА
 - 410 - Обучување и оспособување на единици, штабови и други органи на територијална одбрана
 - 411 - Обучување и оспособување на единици, штабовите и други органи на цивилната заштита
 - 412 - Обучување и оспособување на припадниците на службите за набљудување и известување
 - 413 - Обучување и оспособување на припадниците за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
 - 414 - Обучување и оспособување на работниците во стопанството и општествените дејности за работа во војна
 - 415 - Обучување и оспособување на населението за одбрана и заштита во војна

- 416 - Обучување и оспособување на работниците на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
- 417 - Обучување и оспособување на припадниците на органите за внатрешни работи за работа во војна
- 418 - Обучување и оспособување на работниците за изградба, адаптација, опремање и одржување на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага
- 419 - Обучување и оспособување на работниците за формирање и пополнување на стоковни резерви и изградба на складишен простор

42 - НАБАВКА НА ОПРЕМА, ВООРУЖУВАЊЕ И ДРУГИ ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА

- 420 - Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за територијалната одбрана
- 421 - Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за цивилната заштита
- 422 - Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за службата за набљудување и известување
- 423 - Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
- 424 - Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна
- 425 - Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за одбранбени подготовки на населението
- 426 - Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
- 427 - Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за подготовки на органите за внатрешни работи за работа во војна
- 428 - Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за засолништа за сместување на населението и материјалните блага
- 429 - Набавка на опрема, вооружување и други технички средства на складишта за сместување и чување на стоковни резерви

43 - ИЗГРАДБА И АДАПТАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ

- 430 - Изградба и адаптација на објекти за територијалната одбрана
- 431 - Изградба и адаптација на објекти за цивилната заштита
- 432 - Изградба и адаптација на објекти за службата за набљудување и известување
- 433 - Изградба и адаптација на објекти за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
- 434 - Изградба и адаптација на објекти за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна
- 435 - Изградба и адаптација на објекти за одбранбени подготовки на населението
- 436 - Изградба и адаптација на објекти за подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
- 437 - Изградба и адаптација на објекти за подготовки на органите за внатрешни работи за работа во војна
- 438 - Изградба и адаптација на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага
- 439 - Изградба и адаптација на складишта за сместување и чување на стоковни резерви

44 – ОДРЖУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ОПРЕМА, ВООРУЖУВАЊЕ И ДРУГИ ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА

- 440 – Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за територијалната одбрана
- 441 – Одржување и чување на објекти на опремата, вооружување и други технички средства за цивилна заштита
- 442 – Одржување и чување на објекти, опрема и вооружување и други технички средства за службата на набљудување и известување
- 443 – Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
- 444 – Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна
- 445 – Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за одбранбените подготовки на населението
- 446 – Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
- 447 – Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на органите за внатрешни работи за работа во војна
- 448 – Одржување и чување на засолништа, опрема, вооружување и други технички средства за засолнување на населението и материјалните блага
- 449 – Одржување и чување на складишта, опрема, вооружување и други технички средства за сместување и чување на стокковни резерви

45 – РЕМОНТ НА ОПРЕМА, ВООРУЖУВАЊЕ И ДРУГИ ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА

- 450 – Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за територијалната одбрана
- 451 – Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства на цивилната заштита
- 452 – Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за службата за набљудување и известување
- 453 – Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
- 454 – Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна
- 455 – Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за одбранбени подготовки на населението
- 456 – Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
- 457 – Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за подготовки на органите за внатрешни работи за работа во војна
- 458 – Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага
- 459 – Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за сместување и чување на стокковните резерви (складишта)

46 – ФОРМИРАЊЕ И ПОПОЛНУВАЊЕ НА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

- 460 – Набавка на воени материјални резерви за територијалната одбрана
- 469 – Набавка на стокковни резерви на основните прехранбени и индустриски производи за потребите во војна

47 – ШКОЛУВАЊЕ И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА РЕЗЕРВНИ И АКТИВНИ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА

- 470 – Школување и стручно усовршување на резервни и активни лица на служба во територијалната одбрана

48 – ДРУГИ РАСХОДИ

- 480 – Други расходи за територијална одбрана
- 481 – Други расходи за цивилна заштита
- 482 – Други расходи за службата за набљудување и известување
- 483 – Други расходи за врски и криптозаштита за потребите на раководењето
- 484 – Други расходи за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна
- 485 – Други расходи за одбранбените подготовки на населението
- 486 – Други расходи за подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници
- 487 – Други расходи за подготовки на органите за внатрешни работи за работа во војна
- 488 – Други расходи на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага
- 489 – Други расходи на складишта за сместување и чување на стокковни резерви

49 – РАСПОРЕД НА РАСХОДИТЕ

- 490 – Распоред на расходите

КЛАСА 7. ПРИХОДИ**70 – ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРЕНИ ИЗДВОЈУВАЊА ОД НАЦИОНАЛНИОТ ДОХОД И БУЏЕТИТЕ НА ОПЗ**

- 701 – Договорени издвојувања од националниот доход за сопствени подготовки на самоуправните организации и заедници
- 702 – Договорени издвојувања од националниот доход за заеднички подготовки (фондови на ОПЗ)
- 703 – Издвојувања од буџетот на ОПЗ врз основа на самоуправни спогодби и договори
- 704 – Примени средства по основ на солидарност и заемност

71 – ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПОСЕБНИ И ДОДАТНИ ИЗДВОЈУВАЊА

- 714 – Посебни издвојувања за сопствени подготовки на самоуправните организации и заедници
- 715 – Дополнителни издвојувања од буџетот на ОПЗ

73 – ПРИХОДИ ОД НАМЕНСКИ СРЕДСТВА ПО ОСНОВ НА ЗАКОНСКИ ОБВРСКИ

- 737 – Намесни средства по основ на законски обврски за стокковни резерви и изградба на складишта
- 738 – Намесни средства по основ на законски обврски за засолништа

74 – ПРИХОДИ ОД СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИТЕ

- 749 – Средства на граѓаните

75 – ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ

- 750 – Други приходи

79 – РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

- 790 – Распоред на приходите

КЛАСА 8. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**80 – ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ**

- 800 – Вишок на приходите
- 809 – Пренос на вишокот на приходите во фон-

дот на средствата за развој на општона-
родната одбрана

89 – НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ

890 – Непокриени расходи

899 – Покривање на непокриени расходи врз
товар на фондот на средствата за развој
на општонародната одбрана

КЛАСА 9. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

90 – ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

900 – Фонд на средствата за развој на општо-
народната одбрана

91 – ДОЛОГРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

910 – Обврски по долгорочни кредити

911 – Обврски за долгорочни здружени и
вложени средства

92 – КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

920 – Обврски по краткорочни кредити

921 – Обврски за краткорочно здружени и
вложени средства

Назив (фирма) на корисникот на општествени средства – носител на планирањето: _____

Матичен број на единствениот регистар _____

– реден број на единицата во нејзин состав _____

Вид организација – форма на здружување: _____

Општина: _____ место: _____

Улица и куќен број: _____ телефон _____

Дејност (подгрупа) _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА НА _____ 19____ ГОДИНА

А К Т И В А

Реден број	Група на контата – конто	П о з и ц и ј а	И з н о с	
			Претходната година	Текушната година
1	2	3	4	5
		I. Парични средства, хартии од вредност и побарувања		
	10	<i>а) Парични средства</i>		
1	100	Жиро-сметка		
2	101	Благајна		
3	108	Други парични средства		
4		Вкупно (1 до 3)		
	11	<i>б) Хартии од вредност</i>		
5	110	Чекови		
6	111	Меници		
		(Вкупно 5 + 6)		
7	12	<i>в) Побарувања по основ на продажба</i>		
8	125	Побарувања од купувачи		
	13	<i>г) Други побарувања од деловните односи</i>		
9	130	Побарувања за аванси		
10	132	Други побарувања од деловните односи		
11		Вкупно (9 + 10)		
	19	<i>д) Активни временски разграничувања</i>		
12	198	Други активни временски разграничувања		
		II. Залихи		
	00	<i>а) Објекти во употреба</i>		
13	000	Објекти во употреба за територијалната одбрана		
14	001	Објекти во употреба за цивилната заштита		
15	002	Објекти во употреба за службата на набљудување и известување		
16	003	Објекти во употреба за врски и криптозаштита за потребите на раководењето		
17	004	Објекти во употреба за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна		
18	005	Објекти во употреба за одбранбени подготовки на населението		
19	005	Објекти во употреба за подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници		
20	007	Објекти во употреба за подготовка на органите за внатрешни работи за работа во војна		
21	008	Засолништа во употреба за засолнување на населението и материјалните блага		

1	2	3	4	5
22	009	Складишта во употреба за сместување и чување на стоковни резерви		
23		Вкупно (13 до 22)		
	01	<i>б) Опрема, вооружување и други технички средства</i>		
24	010	Опрема, вооружување и други технички средства за територијалната одбрана		
25	011	Опрема, вооружување и други технички средства за цивилната заштита		
26	012	Опрема, вооружување и други технички средства за службата за набљудување и известување		
27	013	Опрема, вооружување и други технички средства за врски и криптозаштита за потребите на раководењето		
28	014	Опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна		
29	015	Опрема, вооружување и други технички средства за одбранбените подготовки на населението		
30	016	Опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници		
31	017	Опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на органите за внатрешни работи за работа во војна		
32	018	Опрема, вооружување и други технички средства во засолништата за засолнување на населението и материјалните блага		
33	019	Опрема, вооружување и други технички средства, складишта за сместување и чување на стоковни резерви		
34		Вкупно (24 до 33)		
	02	<i>в) Ситен инвентар и амбалажа</i>		
35	020	Ситен инвентар и амбалажа за територијалната одбрана		
36	021	Ситен инвентар и амбалажа за цивилната заштита		
37	022	Ситен инвентар и амбалажа за службата за набљудување и известување		
38	023	Ситен инвентар и амбалажа за врски и криптозаштитата за потребите на раководењето		
39	024	Ситен инвентар и амбалажа за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна		
40	025	Ситен инвентар и амбалажа за одбранбените подготовки на населението		
41	026	Ситен инвентар и амбалажа за подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници		
42	027	Ситен инвентар и амбалажа за подготовки на органите за внатрешни работи за работа во војна		
43	028	Ситен инвентар и амбалажа за засолништата за засолнување на населението и материјалните блага		
44	029	Ситен инвентар и амбалажа за складишта за сместување и чување на стоковни резерви		
45		Вкупно (35 до 44)		
	03	<i>г) Материјал, сировини и резервни делови</i>		
46	030	Материјал и резервни делови за територијалната одбрана		
47	031	Материјал и резервни делови за цивилната заштита		
48	032	Материјал и резервни делови за службата за набљудување и известување		
49	033	Материјал и резервни делови за врски и криптозаштитата за потребите на раководењето		
50	034	Материјал, сировини и резервни делови за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна		
51	035	Материјал и резервни делови за одбранбените подготовки на населението		
52	036	Материјал и резервни делови за подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници		
53	037	Материјал и резервни делови за подготовки на органите за внатрешни работи за работа во војна		
54	038	Материјал и резервни делови за засолништата за засолнување на населението и материјалните блага		
55	039	Материјал и резервни делови во складишта за сместување и чување на стоковни резерви		
56		Вкупно (46 до 55)		

1	2	3	4	5
		<i>д) Стоковни резерви</i>		
57	040	Воени материјални резерви за територијалната одбрана		
58	049	Стоковни резерви на основните прехранбени и индустриски производи за потребите во војна		
59		Вкупно (57 + 58)		
	05	<i>ѓ) Објекти во подготовка</i>		
60	050	Објекти во подготовка за територијалната одбрана		
61	051	Објекти во подготовка за цивилната заштита		
62	052	Објекти во подготовка за службата за набљудување и известување		
63	053	Објекти во подготовка за врски и криптозаштита за потребите на раководењето		
64	054	Објекти во подготовка за подготвување на стопанството и општествените дејности за работа во војна		
65	055	Објекти во подготовка за одбранбените подготовки на населението		
66	056	Објекти во подготовка за подготвување на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници		
67	057	Објекти во подготовка за подготвување на органите за внатрешни работи за работа во војна		
68	058	Објекти во подготовка за засолнување на населението и материјалните блага		
69	059	Складишта во подготовка за сместување и чување на стокковни резерви		
70		Вкупно (60 до 69)		
		III. Пласмани		
	15	<i>а) Краткорочни пласмани</i>		
71	156	Побарувања за здружени и вложени средства за развој на општонародната одбрана		
	06	<i>б) Долгорочни пласмани</i>		
72	060	Побарувања за здружени и вложени средства за развој на општонародната одбрана		

ВКУПНА АКТИВА

(4 + 7 + 8 + 11 + 12 + 23 + 34
+ 45 + 56 + 59 + 70 + 71 + 72)

ПАСИВА

Реден број	Група на контата – konto	Позиција	Износ	
			Претходната година	Текуштата година
1	2	3	4	5
		I. Трајни и долгорочни извори на средства		
	90	<i>а) Трајни извори на средства</i>		
73	900	Фонд на средствата за развој на општонародната одбрана		
	91	<i>б) Долгорочни извори на средства</i>		
74	910	Обврски по долгорочни кредити		
75	911	Обврски за долгорочни здружени и вложени средства		
76		Вкупно (74 + 75)		
		II. Краткорочни извори на средства и тековни обврски		
	92	<i>а) Краткорочни извори на средствата</i>		
77	920	Обврски по краткорочни кредити		
78	921	Обврски за краткорочно здружени и вложени средства		
79		Вкупно (77 + 78)		
	21	<i>б) Обврски по инструменти на плаќањето</i>		
80	210	Обврски по чекови		
81	211	Обврски по меници		
82		Вкупно (80 + 81)		
	22	<i>в) Обврски спрема добавувачите</i>		
83	220	Добавувачи во Југославија		
84	222	Добавувачи во странство		
85	224	Добавувачи за нефактурирани стоки и услуги		
86		Вкупно (83 до 85)		

1	2	3	4	5
87	23 230 29	г) Други обврски од деловните односи Други обврски од деловните односи д) Пасивни временски разграничувања		
88	298	Други пасивни временски разграничувања		
		ВКУПНА ПАСИВА: (73 + 76 + 79 + 82 + 86 + 87 + 88)		

Раководител на книговодството,

Раководител на самоуправната организација односно заедница,

Назив (фирма) на корисникот на општествени средства – носител на планирањето: _____

Матичен број на единствениот регистар _____

Реден број на единицата во нејзин состав _____

Вид организација – форма на здружување: _____

Општина: _____ место: _____

Улица и куќен број: _____ телефон _____

Дејност (подгрупа) _____

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА – БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19____ ГОДИНА

АКТИВА

Реден број	Група на контата – konto	Е л е м е н т и	И з н о с	
			Претходната година	Текуштата година
1	2	3	4	5
А. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ				
I. РАСХОДИ				
	40	а) Уредување и подготовка на територијата		
1	400	Уредување и подготовка на територијата за територијална одбрана		
2	401	Уредување и подготовка на територијата за цивилна заштита		
3	402	Уредување и подготовка на територијата за службата за набљудување и известување		
4	403	Уредување и подготовка на територијата за врски и криптозаштита за потребите на раководењето		
5	404	Уредување и подготовка на територијата за подготвување на стопанството и општествените дејности за работа во војна		
6	405	Уредување и подготовка на територијата за одбранбени подготовки на населението		
7	406	Уредување и подготовка на територијата за подготвување на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници		
8	407	Уредување и подготовка на територијата за подготвување на органите за внатрешни работи за работа во војна		
9	408	Уредување и подготовка на територијата за изградба, адаптација, опремање и одржување на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага		
10	409	Уредување и подготовка на територијата за изградба на складовен простор за формирање и пополнување на стокните резерви		
11		Вкупно (1 до 10)		
	41	б) Обучување и оспособување за работа во војна		
12	410	Обучување и оспособување на единици, штабови и други органи на територијалната одбрана		
13	411	Обучување и оспособување на единици, штабови и други органи на цивилната заштита		

1	2	3	4	5
14	412	Обучување и оспособување на припадниците на службата за набљудување и известување		
15	413	Обучување и оспособување на припадниците за врски и криптозаштита за потребите на раководењето		
16	414	Обучување и оспособување на работниците во стопанството и општествените дејности за работа во војна		
17	415	Обучување и оспособување на населението за одбрана и заштита во војна		
18	416	Обучување и оспособување на работниците на организациите и организациите во општествено-политичките заедници и месните заедници		
19	417	Обучување и оспособување на припадниците на организациите за внатрешни работи за работа во војна		
20	418	Обучување и оспособување на работниците за изградба, адаптација, опремање и одржување на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага		
21	419	Обучување и оспособување на работниците за формирање и подготовка на стокосни резерви и изградба на складовен простор		
22		Вкупно (12 до 21)		
	42	<i>в) Набавка на опрема, вооружување и други технички средства</i>		
23	420	Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за територијалната одбрана		
24	421	Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за цивилната заштита		
25	422	Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за службата за набљудување и известување		
26	423	Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за врски и криптозаштита за потребите на раководењето		
27	424	Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна		
28	425	Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за одбранбените подготовки на населението		
29	426	Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на организациите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници		
30	427	Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на организациите за внатрешни работи за работа во војна		
31	428	Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за засолништа за сместување на населението и материјалните блага		
32	429	Набавка на опрема, вооружување и други технички средства за складови за сместување и чување на стокосни резерви		
33		Вкупно (23 до 32)		
	43	<i>г) Изградба и адаптација на објекти</i>		
34	430	Изградба и адаптација на објекти за територијалната одбрана		
35	431	Изградба и адаптација на објекти за цивилната заштита		
36	432	Изградба и адаптација на објекти за службата за набљудување и известување		
37	433	Изградба и адаптација на објекти за врски и криптозаштита за потребите на раководењето		
38	434	Изградба и адаптација на објекти за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна		
39	435	Изградба и адаптација на објекти за одбранбените подготовки на населението		
40	436	Изградба и адаптација на објекти за подготовка на организациите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници		
41	437	Изградба и адаптација на објекти за подготовка на организациите за внатрешни работи за работа во војна		
42	438	Изградба и адаптација на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага		
43	439	Изградба и адаптација на складови за сместување и чување на стокосни резерви		
44		Вкупно (34 до 43)		
	44	<i>д) Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства</i>		

1	2	3	4	5
45	440	Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за територијалната одбрана		
46	441	Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за цивилната заштита		
47	442	Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за службата за набљудување и известување		
48	443	Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за врски и криптозаштита за потребите на раководењето		
49	444	Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна		
50	445	Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за одбранбените подготовки на населението		
51	446	Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници		
52	447	Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на органите за внатрешни работи за работа во војна		
53	448	Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за засолнување на населението и материјалните блага		
54	449	Одржување и чување на објекти, опрема, вооружување и други технички средства за сместување и чување на стокровни резерви		
55		Вкупно (45 до 54)		
	45	<i>г) Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства</i>		
56	450	Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за територијалната одбрана		
57	451	Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за цивилната заштита		
58	452	Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за службата за набљудување и известување		
59	453	Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за врски и криптозаштита за потребите на раководењето		
60	454	Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна		
61	455	Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за одбранбени подготовки на населението		
62	456	Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници		
63	457	Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства за подготовка на органите за внатрешни работи за работа во војна		
64	458	Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства во засолништа за засолнување на населението и материјалните блага		
65	459	Ремонт на опрема, вооружување и други технички средства во складишта за сместување и чување на стокровни резерви		
66		Вкупно (56 до 65)		
	46	<i>е) Формирање и пополнување на стокровните резерви</i>		
67	460	Набавка на воени материјални резерви за територијалната одбрана		
68	469	Набавка на стокровни резерви на основните прехранбени и индустриски производи за потребите во војна		
69		Вкупно (67 + 68)		
	470	<i>ж) Школување и стручно усовршување на резервни и активни лица на служба во територијалната одбрана</i>		
70	470	Школување и стручно усовршување на резервни и активни лица на служба во територијалната одбрана		
	48	<i>з) Други расходи</i>		
71	480	Други расходи за територијалната одбрана		
72	481	Други расходи за цивилната заштита		

1	2	3	4	5
73	482	Други расходи за службата за набљудување и известување		
74	483	Други расходи за врски и криптозаштита за потребите на раководењето		
75	484	Други расходи за подготовка на стопанството и општествените дејности за работа во војна		
76	485	Други расходи за одбранбените подготовки на населението		
77	486	Други расходи за подготовка на органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници		
78	487	Други расходи за подготовка на органите за внатрешни работи за работа во војна		
79	488	Други расходи на засолништа за засолнување на населението и материјалните блага		
80	489	Други расходи на складишта за сместување и чување на стоковни резерви		
81		Вкупно (71 до 80)		
82		ВКУПНО (11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 69 + 70 + 81)		
83		ВИШОК НА ПРИХОДИ		
84		(реден број 98 минус реден број 82)		
		ВКУПНО (реден број 82 + 83)		
		II. ПРИХОДИ		
	70	а) Приходи по основ на договорените издвојувања од националниот доход и буџетот на ОПЗ		
85	701	Договорени издвојувања од националниот доход за сопствени подготовки на самоуправните организации и заедници		
86	702	Договорени издвојувања од националниот доход за заедничките подготовки (фондови на ОПЗ)		
87	703	Издвојувања од буџетот на ОПЗ врз основа на самоуправните спогодби и договори		
88	704	Примени средства по основ на солидарност и заемност		
89		Вкупно (85 до 88)		
	71	б) Приходи по основ на посебни и додатни издвојувања		
90	714	Посебни издвојувања за сопствени подготовки на самоуправните организации и заедници		
91	715	Додатни издвојувања од буџетот на ОПЗ		
92		Вкупно (90 + 91)		
	73	в) Приходи од наменски средства по основ на законските обврски		
93	737	Наменски средства по основ на законски обврски за стоковни резерви и изградба на засолништа		
94	738	Наменски средства по основ на законски обврски за складишта		
95		Вкупно (93 + 94)		
	74	г) Приходи од средствата на граѓаните		
96	749	Средства на граѓаните		
	75	д) Приходи од други извори		
97	750	Други приходи		
98		ВКУПНО (89 + 92 + 95 + 96 + 97)		
99		НЕПОКРИЕН РАСХОД (реден број 82 минус реден број 98)		
100		ВКУПНО (реден број 98 + 99)		
101	800	Вишок на приходи – пренесен во фондот на средствата за развој на општонародната одбрана (реден број 101 = реден број 83)		
		Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНОТО ПОКРИВАЊЕ		
102	890	Непокриени расходи – покриени врз товар на фондот од средствата за развој на општонародната одбрана (ред. број 102 = ред. број 99)		

382.

Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредба за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85, 57/85, 62/85, 14/86 и 59/86) во член 6 став 6 бројот: „3.100” се заменува со бројот: „4.500”.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 91
2 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

383.

Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/78 и 39/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА

1. Во Одлуката за височината на стапката на затезната камата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/82, 40/83, 53/84, 15/85, 32/85, 62/85, 14/86, 23/86 и 42/86) во точка 1 зборовите: „по стапка од 66% годишно” се заменуваат со зборовите: „во височина на утврдената есконтна стапка на Народната банка на Југославија зголемена за 40%”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 97
16 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевик с.р.

384.

Врз основа на член 9 од Законот за обезбедување средства за егрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/86 и 43/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕСИ ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА 1987 ГОДИНА

1. Се одобрува Финансискиот план на приходите и расходите на средствата за регрес за вештачки губрива,

средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе за 1987 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 89
12 февруари 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

385.

Врз основа на член 264 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86), со согласност на сојузниот секретар за финансии, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДИ И УСЛУГИ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕТО ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

1. За користење уреди и услуги на контролата на летањето во воздушниот сообраќај авиопревозникот плаќа надомест, зависно од тежината на воздухопловот и од должината на изминатиот воздушен пат.

Височината на надоместот од став 1 на оваа точка на странски авиопревозник и домашен авиопревозник во меѓународниот воздушен сообраќај им се искажува во САД долари, на тој начин што изминатиот воздушен пат изразен во единици од по 100 km се множи со факторот 18,93, па добиената вредност се множи со вредноста што се добива со вадење на квадратен корен од односот на максималната тежина на воздухопловот изразена во тони – како броеител и бројот 50 како именител односно,

$$\text{височина на надоместот} = \frac{\text{изминат воздушен пат}}{100} \times 18,93$$

$$x \sqrt{\frac{\text{максимална тежина на воздухопловот во тони}}{50}}$$

Височината на надоместот од став 1 на оваа точка на домашен авиопревозник во домашниот воздушен сообраќај му се искажува во динари, така што факторот 18,93 се заменува со факторот 9.616.

2. Надоместот од точка 1 став 2 на оваа наредба за странски авиопревозници може да се искаже, согласно со одредбите од член 57 на Законот за девизното работење, во странска валута според куповниот курс на САД долар, што е утврден на југословенскиот единствен девизен пазар на денот на фактурирањето, во согласност со важечката меѓународна платна или друга спогодба, а ако таква спогодба не постои – во која и да е конвертибилна валута што ќе је предложи странскиот авиопревозник.

3. Под изминат воздушен пат, во смисла на оваа наредба, се подразбира патот што ќе го измине воздухоплов на авиопревозник во воздушниот простор што го контролира надлежната контрола за летање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија согласно со одредбите од член 7 ст. 1 и 2 на Законот за воздушната пловидба.

4. Под максимална тежина на воздухоплов, во смисла на оваа наредба, се смета најголемата дозволена маса на воздухопловот во полетување изразена во тони на модел односно серија на определен тип воздухоплов. Ако во моментот на фактурирањето не се располага со податоци за моделот односно за серијата на типот на воздухопловот, како основица за пресметување на надоместот ќе се земе предвид најголемата маса на моделот односно на серијата на тој тип воздухоплов. Ако авиопревозникот пријави различни модели од ист тип воздухоплови, како основица за пресметување на надоместот ќе се земе најголемата дозволена маса на сите модели од тој тип воздухоплови во просек. Таа основица се пресметува најмалку еднаш годишно.

Домашните и странските авиопревозници се должни во рок од 15 дена од денот на фактурирањето да ја дозна-

чат фактурираната вредност на надоместот на сметка на Сојузната управа за контрола на летањето.

5. Со денот на влегувањето на оваа наредба во сила престанува да важи Наредбата за височината на надоместот за користење уреди и услуги на контролата за летање и водење на воздухоплови во јавниот превоз на воздушниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/83 и 15/85).

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

VI/03 број: 1415
25 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с.р.

386.

Врз основа на член 40 точ. 2, 5 и 6 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86), директорот на Сојузниот завод за статистика објавува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи, за март 1987 година во однос на декември 1986 година, изнесува 0,216.

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи по гранки на дејности за март 1987 година во однос на декември 1986 година изнесува:

Шифра на гранката	Назив на гранката на дејноста	Коефициент
	ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ - ВКУПНО	0,067
0101	Електростопанство	0,038
0102	Производство на јаглен	0,049
0103	Преработка на јаглен	0,050
0104	Производство на нафта и земен гас	0,000
0105	Производство на нафтени деривати	0,026
0106	Производство на железна руда	0,040
0107	Црна металургија	0,043
0108	Производство на руди на обоени метали	0,040
0109	Производство на обоени метали	0,033
0110	Преработка на обоени метали	0,035
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	0,079
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	0,064
0113	Металопреработувачка дејност	0,089
0114	Машиноградба	0,115
0115	Производство на сообраќајни средства (без бродоград)	0,070
0117	Производство на електрични машини и апарати	0,054
0118	Производство на базни хемиски производи	0,081
0119	Преработка на хемиски производи	0,104
0120	Производство на камен, чакал и песок	0,125
0121	Производство на градежен материјал	0,044
0122	Производство на режана граѓа и плочи	0,067
0123	Производство на финални производи од дрво	0,094
0124	Производство и преработка на хартија	0,068
0125	Производство на текстилни предива и ткаенини	0,080

1	2	3
0126	Производство на готови текстилни производи	0,119
0127	Производство на кожа и крзно	0,042
0128	Производство на кожни обувки и галантерија	0,117
0129	Преработка на каучук	0,064
0130	Производство на прехранбени производи	0,042
0131	Производство на пијачки	0,067
0132	Производство на добиточна храна	0,039
0133	Производство и преработка на тутун	0,227
0134	Графичка дејност	0,055
0300	Искористување на шуми	0,111

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 001-15751
7 април 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Драгутин Групоковиќ, с.р.

387.

Врз основа на член 7 од Законот за Народната банка на Југославија и единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во врска со член 22 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ НА СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ И ОД ДРУГИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ, КАКО И НА ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ТИЕ ДЕЈНОСТИ

1. Во Одлуката за изработка и доставување на извештаи за реализираните приходи по основ на превоз на стоки и патници на странски релации и од други услуги во врска со меѓународниот промет, како и на извештаи за извршените расходи во врска со вршењето на тие дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86), во текстот Обрасци и начин на нивно пополнување, во одделот II Посебни податоци што се внесуваат во одделни обрасци за образецот број 4 ставот 2 се менува и гласи:

„Во одделни делови на образецот се запишува:

1) во долниот десен дел од заглавијето на образецот, над испрекинатата линија, називот на видот на превозот - услугата (по кој настанал трошокот), а во засенчениот дел во продолжение на таа линија - соодветната шифра од кодексот;

2) во колоната 1 називот на земјата во која настанал трошокот (во која е извршено плаќањето), а во засенчениот дел од таа колона - соодветната шифра од кодексот;

3) во колоната 2 називот на видот на трошоци, а во засенчениот дел од таа колона - соодветната шифра од кодексот;

4) во колоната 3 ознаката на валутата на плаќање, а во засенчениот дел од таа колона - соодветната шифра од кодексот.

Ако во рамките на еден вид трошоци има повеќе различни валути за плаќање, шифрата за видот на трошоците во колоната 1 се повторува толку пати колку што во рам-

ките на еден вид трошоци има различни валути. Називот на видот на трошоци во овој случај не мора да се повторува, туку може да се користи дето;

5) во колоната 4 износот во валутата на плаќање без децимали (на пр. 100,35 се запишува како 100, 100, 85 како 101 итн.);

6) во незасенчениот правоаголник на крајот од колоната „Износ во валута“ се искажува збирот на оваа колона како контролен податок од интерес само за автоматска обработка.”

2. Образецот број 4 се заменува со нов образец, кој се дава во прилогот кон оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 44
6 јануари 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Образец бр. 4

(Матичен број)

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ И ПО ДРУГИТЕ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНАТА СТОКОВНА РАЗМЕНА И СЛ.
(Т. Н. СОПСТВЕНИ ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ТРОШОЦИ)

За месец 19 година

(Вид на превоз – услуга)

(во оригинални валути без децимали)

Назив и шифра на земјата	Назив и шифра на видот на трошоците	Ознака и шифра на валутата на плаќање	Износ во валута
1	2	3	4
Контролен збир			
(референт)			
(телефон)			(печат на ОЗТ и потпис на овластеното лице)

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени на Одлуката за определување на износите за посебни намени и надоместот при утврдувањето на цените за нафтени деривати, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/87, се поткрале долунаведените грешки, па се дава

вршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/87 се поткрала долунаведената грешка па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И НАДОМЕСТОТ ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Во точка 2 став 1 во одредбата под 2 наместо бројот: „47,771“ треба да стои бројот: „47,871“; а наместо бројот: „46,669“ треба да стои бројот: „46,799“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 10 април 1987 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и за-

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Во член 3 во новододадениот став 2 треба да се изостават по грешка внесените броеви: „51“ и „52“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 16 април 1987 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЗЕЛЕНОРТСКА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЗЕЛЕНОРТСКА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува

Блажо Мандиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Зеленортска Република со седиште во Лисабон.

II

Се назначува

Душан Вучиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Португал, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Зеленортска Република со седиште во Лисабон.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 5
31 март 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

377. Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите што надомест на личниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ — — — — —	749
378. Одлука за усогласување на основата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — —	749
379. Одлука за износот на надоместот за користење на годишниот одмор — — — — —	749
380. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — —	750
381. Уредба за Контниот план и за билансите за средства за развој на општонародната одбрана — — — — —	750
382. Уредба за измени на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	761
383. Одлука за измена на Одлуката за височината на стапката на затезната камата — — — — —	761
384. Одлука за одобрување на Финансискиот план на приходите и расходите на средствата за регреси за вештачки губрива, средствата за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе за 1987 година — — — — —	761
385. Наредба за височината на надоместот за користење на уреди и услуги на контролата на летането во воздушниот сообраќај — — — — —	761
386. Наредба за утврдување на единствените коефициенти за ревалоризација на основните и другите општествени средства — — — — —	762
387. Одлука за измена и дополние на Одлуката за изработка и доставување на извештаи за реализираните приходи по основ на превоз на стоки и патници на странски релации и од други услуги во врска со меѓународниот промет, како и на извештаи за извршените расходи во врска со вршењето на тие дејности — — — — —	762
Исправка на Одлуката за измени на Одлуката за определување на износите за посебни намени и надоместот при утврдувањето на цените на нафтени деривати — — — — —	763
Исправка на Правилникот за измени и дополнења на Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, за начинот на доставувањето на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд — — — — —	763
Укази — — — — —	764